

ПРАВИЛА ЗА АКЦИСКА ПРОДАЖБА АКЦИЈА

„SAMSUNG ВГРАДЕНИ УРЕДИ“

1. Организатор на акциската продажба (акција)

Samsung Electronics Austria GmbH, со седиште во Виена на адреса Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Виена, Австрија (во натамошниот текст: „**Организатор**“), организира промотивна кампања за купувачите на вградени уреди Samsung дефинирани во точка 7 од овие Правила (во натамошниот текст поединечно: Уред, а збирно: Уреди).

Поимот купувач се однесува на физички лица кои живеат на територијата на Република Северна Македонија, кои купуваат Уреди за свои потреби, а не за понатамошна препродажба.

Во оваа акција немаат право да учествуваат занаетчи, трговски друштва и други правни лица.

2. Времетраење на акцијата

Наведената акција е достапна на купувачите на Уредите на територијата на Република Северна Македонија во периодот од 1.12.2023 до 30.12.2023 година или пократко доколку се исцрпат залихите на Подарокот.

3. Подарок

Доколку се исполнети сите услови наведени во овие Правила, купувачот на Уредите ќе оствари право на микробранова печка Samsung, модел MS23F301TAS/OL (во понатамошниот текст: **Подарок**).

Право на Подарок имаат сите купувачи кои ќе купат некои од производите на Samsung дефинирани во точка 7 од овие Правила, во период на времетраење на акцијата, и притоа вредноста на купениот производот/купените производи ќе изнесува минимум 29.999,00 МКД денари и ќе ги исполнат сите останати услови предвидени во овие Правила.

Некои од производите дефинирани во точка 7 од овие Правила чинат повеќе од 29.999 МКД денари, така што купувачот ќе се квалификува за правото на Подарок со купување само на еден уред. Сепак, некои од производите дефинирани во точка 7 од овие Правила чинат помалку, па затоа е неопходно да се купат 2 или повеќе производи чија вкупна вредност ќе достигне повеќе од 29.999 МКД денари, за купувачот да се квалификува за правото на Подарокот.

Под услов да се исполнети сите услови согласно овие Правила, на купувачот му се доделува Подарок.

4. Услови за учество во акцијата

За купувачот на Уредите од точка 7 од овие Правила да оствари право на Подарок, потребно е кумулативно да се исполнат сите наведени услови:

А. Купувачот во периодот на времетраењето на акцијата да купи уред/уреди чија вредност изнесува повеќе од 29.999 МКД денари*. Листата на Уредите на кои се однесува оваа акција се дефинирани во точка 7 од овие Правила;

Б. Уредот/уредите да е/се купен/и од некој од овластените продажни партнери на Samsung на територијата на Република Северна Македонија. Списокот на овластените продажни партнери е дефиниран во точка 6 од овие Правила;

В. Купувачот успешно да изврши регистрација на купувањето на Уредот/уредите со испраќање на е-mail порака на е-mail адресата ce.promo@samsung.com, во согласност со роковите и условите дефинирани во точка 5 од овие Правила.

*Купувачот го исполнил условот за вредноста на купениот уред доколку купи било кој уред од точка 7 од овие правила чија малопродажна цена е 29.999 МКД денари или повеќе. Исто така, се смета дека купувачот го исполнил условот во врска со купувањето на уредот од точка 7 на овие правила доколку купи повеќе уреди чија вкупна вредност е 29.999 МКД денари или повеќе.

5. Постапка и рокови за регистрација на купувањето на Уредот

Предуслов за учество во акција и остварување на правото на Подарокот е да го регистрирате купувањето на уредот/уредите во согласност со овие Правила.

Регистрацијата за купување на уред се реализира со испраќање е-mail порака на е-mail адресата ce.promo@samsung.com.

Потребно е купувачот да изврши регистрација на купувањето најдоцна до 31.01.2024 година.

Може да се регистрираат само уреди купени во периодот на времетраење на акцијата од еден од овластените партнери за продажба на Samsung.

Доколку се исполнети сите услови од точка 4 на овие Правила и доколку регистрацијата е успешно извршена, купувачот ќе го оствари правото на Подарокот. Подарокот ќе биде доставен на домашна адреса (без трошоци за испорака) во рок од 100 дена од денот на успешната регистрација.

Постапката за регистрација подразбира достава на следните податоци за купувачот кои се неопходни за успешна регистрација и тоа:

- Име и презиме на купувачот,
- е-mail адреса на купувачот,
- точна куќна адреса на купувачот (заради достава на Подарокот)
- број на телефон (за контакт за потребите на испораката на Подарокот)
- приказ (скен) на фискалната сметка од продажното место како би се потврдила регистрацијата,
- модел и сериски број на купениот уред односно уреди.

Samsung ќе провери дали датумот на купување одговара и купувањето е сторено во рамки на периодот на времетраењето на акција и дали се исполнети останатите услови утврдени со овие Правила. Со испраќањето на е-mail порака за потребите на регистрацијата, купувачот воедно дава изречна согласност за собирање и обработка на неговите лични податоци.

Доколку се исполнети сите услови наведени во овие Правила, соодветниот Подарок ќе му биде доставен на куќната адреса на купувачот во рок од 100 дена од денот на успешната регистрација, за што купувачот ќе биде известен преку е-mail порака на е-mail адресата која што ја навел при регистрацијата.

Списокот на регистрирани купувачи ќе се споделува еднаш неделно со агенцијата - потоа агенцијата ќе испраќа подарок до купувачите кои ги исполниле сите услови и направиле успешна регистрација согласно овие Правила.

Купувачот е должен при извршувањето на регистрацијата да достави целосни и точни податоци. Организаторот не сноси одговорност во случај на неправилно и неблагоприятно доставени податоци. Доколку регистрацијата не е благовремено извршена во согласност со овие Правила,

односно доколку податоците кои се доставени при регистрацијата не се исправни, купувачот не се стекнува со правото на Подарок.

6. Список на овластени продажни партнери на Samsung

NEPTUN

SETEC

TEHNOMARKET

7. Листа на уреди кои се предмет на акцијата

Подарок Samsung микробранова печка - Код на Моделот
NK24M1030IB/UR
NK24M1030IS/UR
NK24M3050PS/U1
NK24M5060SS/UR
NK24M5070BG/UR
NK24M5070CS/UR
NK24M7070VB/UR
NK24M7070VS/UR
NK24N9804VB/UR
NK36M7070VB/UR
NK36M7070VS/UR
NQ5B4513GBS/U3
NQ5B4553FBK/U3
NQ5B6753CAK/U3
NV68A1110BB/OL
NV68A1110BS/OL
NV68A1140BK/OL
NV68A1140BS/OL
NV68A1170BS/OL
NV7B41201AK/U3
NV7B41201AS/U3
NV7B41207AS/U3
NV7B41301AK/U3
NV7B41301AS/U3
NV7B4430ZAB/U3
NV7B44403AB/U3
NV7B44403AW/U3
NV7B4455UAS/U3
NV7B4535YAS/U3

NV7B4550VAK/U3
NV7B5750TAK/U3
NV7B6795JAK/U3
C21RJAN/BOL
C61R2AAST/BOL
C61R2CAST/BOL
CTR164NC01/BOL
CTR464EB01/XEO
NV7B4535YAK/U3
NZ64B4016FK/U2
NZ64B5045FK/U2
NZ64B5045GK/U2
NZ64B5046GK/U2
NZ64B5066GK/U2
NZ64B6056GK/U2
NZ64M3707AK/OL
NZ64M3NM1BB/OL
NZ84J9770EK/EF
NZ84T9747VK/UR

8. Право на измена на правилата и стапување во сила

Samsung го задржува правото да направи измени на овие Правила во секое време од оправдани причини, со обврска да ги објави јавно без одлагање.

Овие правила беа објавени на 1.12.2023 година. година на страницата <https://www.samsung.com/mk/offer/holiday-built-in-promo-2023/> , од кога се применуваат.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Samsung Electronics Austria GmbH, со седиште на Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Виена, Австрија (во натамошниот текст: „Контролор“) со ова Ве известува за информациите поврзани со обработката на личните податоци:

1. Контролор и обработувач на податоци

Контролор на податоци е Samsung Electronics Austria GmbH, со седиште на Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Виена, Австрија преку својата филијала Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb) (во натамошниот текст: „Контролор“).

2. Лични податоци кои се собираат:

Контролорот ќе ги прибира и обработува следните лични податоци:

- име и презиме на корисникот,
- e-mail адресата на корисникот,
- адреса на корисникот на територијата на Република Северна Македонија (заради потребите на достава на Подарокот) ,
- IMEI и серискиот број на купениот Уред,
- Податоци за купувањето – сметка/испратница

(во понатамошниот текст: **Лични податоци**).

3. Цел на собирањето на личните податоци

Контролорот ќе ги собира и обработува горенаведените лични податоци исклучиво заради утврдување на исполнетоста на условите за учество во акцијата „Супер голем Samsung TV98“ и остварување погодностите, доколку клиентот го остварил правото на истото/ите.

4. Начин на користење на Личните податоци

Личните податоци собрани врз основа на согласност ќе се користат исклучиво за гореспомнатите потреби на Контролорот, во согласност со Законот за заштита на личните податоци (Законот) и Политиката за приватност на Контролорот приложена подолу.

5. Правен основ за обработка на Личните податоци

Контролорот ги собира и обработува личните податоци врз основа на доброволна согласност на лицето на кое се однесуваат податоците.

6. Рок на чување на Личните податоци

Личните податоци ќе се чуваат само онолку колку што е потребно за исполнување на наведената цел, а секако не подолго од 6 месеци од датумот на купување.

7. Вашите права

На барање на учесникот, Контролорот ќе ги дополни, менува, ажурира и брише Личните податоци доколку податоците се нецелосни, неточни или застарени и доколку нивната обработка не е во согласност со Законот, односно ако се исполни целта за собирањето на податоците. За повеќе информации, видете ја нашата Политика за приватност или контактирајте со нас со испраќање e-mail порака на e-mail адресата dataprotection.sead@samsung.com.

Во случај учесниците да сметаат дека обработката на нивните Лични податоци ја нарушува нивната приватност, можат да се обратат до Контролорот за обработка на лични податоци или Агенцијата за заштита на лични податоци и да побараат објаснување.

8. Останати информации

За детални информации за мерките преземени за чување на личните податоци, како и за можното откривање на личните податоци, прочитајте ја нашата Политика за приватност.

Самсунг Електроникс Австрија ГмБХ

САМСУНГ ЕЛЕКТРОНИКС АВСТРИЈА ГМБХ, ПОДРУЖНИЦА ЗАГРЕБ

ПРАВИЛА ЗА ПРИВАТНОСТА

Стапува на сила: мај 2018.

Во друштвото Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, нашата подружница во Загреб и нашите поврзани друштва („Самсунг“, „ние“, „нас“, „наш“) знаеме колку е важна приватноста на нашите вработени, добавувачи, клиенти и на сите останати со кои соработуваме, затоа се трудиме да бидеме јасни во однос на тоа како ги собираме, користиме, откриваме, пренесуваме и ги складираме личните податоци.

Во продолжение следат главните прашања кои се опфатени со нашите Правила за приватноста.

1. Подрачје на примена и цел
2. Одговорност за усогласеност
3. Нашата одговорност
4. Дефиниции
5. Начела на Општата Регулатива за заштита на податоците
6. Споделување на личните податоци (вклучително и пренос на податоци надвор од ЕЕО)
7. Изработка на профил и автоматизирано носење на одлуки
8. Директен маркетинг
9. Водење на евиденција
10. Права на испитаниците
11. Повреда на личните податоци
12. Ажурирање на Правилата
13. Корисни податоци за контакт

1. Подрачје на примена и цел

Со овој документ се утврдуваат правилата за заштита на податоците и законските услови кои треба да бидат исполнети, а кои се однесуваат на собирање, постапување, обработка, складирање, пренос и уништување на личните податоци.

Видовите податоци кои можеби ќе бидат обработени вклучуваат детали за сегашните, минати и потенцијалните идни членови на персоналот, добавувачи, клиенти и сите други лица со кои комуницираме. Податоците кои се чуваат на хартија, компјутер или на некој друг медиум подлежат на правно заштитените мерки утврдени со Општата Регулатива за заштита на податоците („GDPR“)

и меродавното право за заштита на податоците со кои се наметнуваат ограничувања на начинот на кој смеете да ги користиме наведените податоци.

Одржување на највисоките стандарди во нашето постапување со личните податоци е колективна и индивидуална одговорност, па затоа овие Правила се применуваат на начинот на собирање, користење, складирање, бришење и други форми на обработка на личните податоци со кои се среќаваме во нашето работење. Тие вклучуваат опширно резиме на главните обврски на заштита на податоците кои се применуваат на нас како организација.

Овие Правила за приватноста се применуваат на сите вработени на Самсунг и другите пружатели на услуги на Самсунг (вклучително, но не исклучувајќи ги изведувачите и вработените преку агенција) (заедно како: „членови на персоналот“). Сите членови на персоналот се должни да се погрижат да ги разберат и да се придружуваат до овие Правила во однос на било какви лични податоци до кои имаат пристап при извршувањето на својата работа.

Членовите на персоналот се исто така должни да посетуваат обука во врска со овие или сродните правила на барање на Самсунг.

2. Одговорност за усогласеност

Одговорен за надзор над спроведувањето на заштитата на податоците и почитување на овие Правила е Службеник за заштита на податоците, чии податоци за контакт се наоѓаат на крајот на овие Правила.

Лицата на раководните позиции се одговорни за тоа членовите на нивните тимови да ја почитуваат заштитата на податоци.

3. Нашата одговорност

Со Општата Регулатива за заштита на податоци се предвидени високи парични казни за организациите кои ги кршат нејзините одредби.

4. Дефиниции

Податоци од казнените евиденции се однесуваат на кривичните дела кои ги извршила личноста и изречените пресуди.

Раководители за обработка се лица или организации кои ја одредуваат целта и начинот на обработка на личните податоци. Нивната должност е да се утврдат практиките и правилата кои ќе бидат усогласени со Општата Регулатива за заштита на податоците. Нашите добавувачи, консултанти и изведувачи исто така можат да бидат раководители за обработка.

Испитаници во смисла на овие Правила се сметаат поединци со чии лични податоци располагаме, вклучително и сегашни, минати и потенцијални клиенти, добавувачи, застапници, инвеститори и членови на нашиот персонал. Сите испитаници имаат законски права во однос на своите лични податоци.

Лични податоци се податоци кои се однесуваат на физичко лице чиј идентитет може да се утврди врз основа на тие податоци (или врз основа на тие и други податоци со кои располагаме). Личните податоци може да бидат факти (на пример: име, адреса или датум на раѓање) или мислења (на пример: оценка на работениот успех).

Обработка е било која постапка која вклучува употреба на личните податоци. Вклучува собирање, користење, преглед, пристап, обележување или располагање со податоци или извршување на едно дејство или збир на дејствија во врска со податоците, вклучувајќи и нивна организација, исправка, пронаоѓање, употреба, откривање, бришење или уништување. Под Обработка исто така се подразбира пренос на личните податоци на трети лица.

Податоци од посебни категории (претходно познати како чувствителни лични податоци) вклучуваат податоци за расното или етничкото потекло на лицето, неговото или нејзиното политичко мислење, верско или слично верување, членство во синдикат, физичко или психичко здравје или состојба и сексуалниот живот и генетски и биометриски податоци со цел идентификација на поединецот.

5. Начела на Општата Регулатива за заштита на податоците

Секој кој врши обработка на податоци мора да ги почитува важечките принципи на добра практика утврдени во Општата Регулатива за заштита на податоци, до кои Самсунг ќе се придржува на следниве начини:

- Личните податоци ќе ги обработуваме на законски начин, чесно и транспарентно (погледнете под „Законитост, чесност и транспарентност“).
- Личните податоци ќе ги собираме за посебни, изречни законски цели и истите нема да ги обработуваме на начин кој не е во согласност со тие цели (погледнете под „ограничување на целта и намалување на обемот на податоци“).
- Ќе обработуваме лични податоци кои се соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целта за која се обработуваат (погледнете под „ограничување на целта и намалување на обемот на податоци“).
- Ќе се погрижиме личните податоци да бидат точни и ажурни според потребата; доколку податоците се неточни, ќе ја преземеме секоја разумна мерка за да бидат без одлагања избришани

или исправени, земајќи ги во предвид целите за кои се обработуваат податоците (погледнете под „точност“).

- Личните податоци ќе ги чуваме во оној облик кој овозможува идентификација на поединецот на кого се однесуваат само колку што е потребно за целите за кои се обработуваат (погледнете под „ограничување на складирањето“).
- Ќе применуваме соодветни технички или организациони мерки со кои се обезбедува сигурност на личните податоци, вклучително и заштита од неовластена или незаконска обработка и од случајното губење, уништување или оштетување (погледнете под „Целисходност и доверливост“). Во понатамошниот текст следат дополнителни информации за секое од овие начела.

5.1. Законитост, чесност и транспарентност

Цел на меродавното право за заштита на личните податоци не е да се спречи обработка на личните податоци, туку да се обезбеди тоа да се прави чесно и без негативно влијание врз правата на испитаникот.

Обработката на личните податоци е законита доколку е исполнет еден од законските услови за обработка.

5.2. Ограничување на целта и намалување на обемот на податоци

Личните податоци може да се обработуваат само за одредени цели за кои испитаникот бил известен при првото собирање на податоци или за други цели кои се изречно доволени согласно меродавното право за заштита на податоците. Тоа значи дека личните податоци не смеат да се собираат за една цел, а да се користат за друга цел. Ако е потребно да се промени целта поради која се обработуваат личните податоци, испитаникот мора да биде известен за новата цел пред почетокот на каква било обработка.

5.3. Точност

Личните податоци мора да бидат точни и ажурни. Грешните податоци или податоци кои водат до заблуда не се точни, и затоа е потребно да се преземат чекори со цел проверка на точноста на сите лични податоци во моментот на нивното собирање и по тоа во редовни временски интервали. Неточните или неажурните податоци треба да се уништат.

5.4. Ограничување на складирањето

Личните податоци треба да се чуваат во облик кој оневозможува идентификација на поединецот на кого се однесуваат само толку долго колку што е потребно за целите за кои се собираат тие податоци. Тоа значи дека податоците треба да се уништат или избришат од нашиот систем кога повеќе не се потребни.

По истекот на временскиот период за чување, евиденцијата која содржи лични податоци ќе биде отстранета на безбеден начин и уништена, освен во случајот кога постои оправдана деловна причина за нејзино задржување и по истекот на овој период (на пример: испитаникот покренал спор против нас и задржаните лични податоци се релевантни за тој спор).

5.5. Целисходност и доверливост

Ние сме должни да ги преземеме соодветните мерки на заштита против незаконската или неовластената обработка на личните податоци и од случајното губење или оштетување на податоците.

Зачувување на сигурноста на податоците подразбира обезбедување на доверливоста, целисходноста и достапноста на личните податоци кои се дефинират како што следи:

- a) Доверливост значи дека пристап до личните податоци имаат само оние лица кои се овластени за нивното користење.
- b) Целисходност значи дека личните податоци мораат да бидат точни и соодветни за целта за која се обработуваат и доверливи во текот на нивниот животен век (односно, неовластените лица не смеат да ги изменуваат тие податоци).
- c) Достапност значи дека овластените корисници имаат можност да пристапат до податоци ако им се неопходни за одобрени цели. Затоа, наместо на поединечни персонални компјутери, личните податоци треба да бидат складирани на нашиот централен систем.

Безбедносните постапки вклучуваат:

- a) Контрола при влез. Пријавување на непознати лица во простории со контролиран влез.
- b) Безбедни бироа и плакари што се заклучуваат. Заклучување на бироата и плакари доколку во нив се чуваат доверливи информации од било кој вид. (Личните податоци секогаш се сметаат за доверливи).
- c) Начин на уништување. Хартините документи треба да бидат исечени. Дискети и компактни дискови само за читање (CD-ROM) треба да бидат физички уништени кога повеќе не се потребни.
- d) Опрема. Членовите на персонал на Самсунг се должни да обезбедат дека доверливите информации не се видливи на минувачите на екраните и да се одјават од персоналниот компјутер кога го оставаат без надзор.

Самсунг се придржува до своите постапки и ги користи сите расположиви технологии за да се зачува сигурноста на сите лични податоци од моментот на нивното собирање па се до нивното уништување. Во пракса тоа значи следново:

- a) Може да се пристапи само до оние лични податоци за кои постои одобрение и само за одобрени цели.

- b) На ниту едно друго лице (вклучително и други членови на персоналот на Самсунг) не смее да му се овозможи пристап до личните податоци, освен доколку имаат соодветна дозвола за тоа.
- c) личните податоци се штитат најпрво со почитување на правилата за пристап до просториите, пристап до компјутерот, заштита по пат на лозинка и енкрипција, овозможување на безбедно складирање на податоците и нивно уништување, и со други мерки на безбедност утврдени во Правилата за безбедност на податоци на Самсунг.
- d) Личните податоци (вклучително и податоците во списите) или уредите кои содржат лични податоци (или уреди кои можат да се употребат за да се пристапи до личните податоци) не смеат да се изнесуваат од просториите на Самсунг, освен ако се преземени соодветни мерки за безбедност (на пример: псевдонимизација, енкрипција или заштита со лозинка) заради заштита на податоците и уредите.
- e) Личните податоци не се складираат на локален диск или на личен уред кои се употребуваат за работни цели.

6. Споделување на личните податоци (вклучително и пренос на податоци надвор од ЕЕО)
Личните податоци може да се пренесат само на трета страна како пружател на услуга која се согласува да се придржува до потребните правила и постапки и да ги исполнува сите релевантни договорни одредби кои се бараат од неа и која на барање се согласува на извршување на соодветните мерки.

Личните податоци може да бидат споделени со други членови на персоналот на нашата групација (која вклучува нашите ќерки-друштва и нашето надредено Друштво заедно со неговите ќерки-друштва) само доколку на примателот таквите податоци му се неопходни за потребите на работата, а преносот е во согласност со применливото ограничување на прекуграничниот пренос (погледнете во продолжение).

Личните податоци кои потекнуваат од една земја се пренесуваат преку границата доколку ги доставува, испраќа, се врши увид во нив или им се пристапува во некоја друга земја. Пред прекуграничниот пренос на личните податоци, ќе се провери дали се задоволени потребните услови за тоа.

7. Изработка на профил и автоматизирано носење на одлуки

Постојат значајни ограничувања во поглед на околностите во кои е дозволено донесување на автоматизирана одлука за поединци (се работи за одлука која се донесува исклучиво автоматизирано, без никакво вмешување на човек). Ова важи и за изработка на профил (се работи за автоматизирана обработка на лични податоци за оцена на одредени аспекти во врска со поединецот, на пример да ли би му биле интересни одредени производи на поединецот).

Овој вид на одлучување е можно само за извршување на договорот, кога е дозволено со законот или ако за тоа поединецот дал изречна изјава. Поединците имаат право на информации за донесување на одлуките и имаат одредени права за кои мораат да бидат известени, вклучувајќи го и правото на барање на човечка интервенција или право на оспорување на одлуката, а за овој вид на одлучување исто така постојат строги ограничувања во врска со користењето на посебните категории на лични податоци.

Секоја активност за изработка на профил ќе биде изведена целосно во согласност со меродавното законодавство.

8. Директен маркетинг

Постојат строги барања на заштита на податоците во врска со директниот маркетинг наменет за нашите клиенти и притоа ги следиме сите упатства кои се однесуваат на нас.

9. Водење на евиденција

Важно е да можеме да докажеме дека се придржуваме до начелата за обработка на податоци. Онаму каде што е потребно, водиме соодветна евиденција за нашето постапување со личните податоци. Тоа може да вклучува евиденција за правните основи врз кои ги обработуваме личните податоци, евиденција за податоците кои се испратени до испитаниците и евиденција за нашата обработка на личните податоци.

10. Права на испитаниците

Личните податоци се обработуваат во согласност со правата на испитаниците. Испитаниците ги имаат следниве права:

- a) Доколку дале согласност за обработка, можат во било кој момент да ја повлечат таа согласност (ова мора да биде еднакво едноставно како и нејзиното давање).
- b) Имаат право на јасни, транспарентни и лесно разбирливи информации за начинот на употреба на нивните лични податоци (всушност заради тоа и ја даваме изјавата за приватноста на податоците).
- c) имаат право да побараат пристап до сите податоци во владение на раководителот на обработката кои се однесуваат на нив.
- d) Имаат право да побараат измена и поправка на неточни податоци.
- e) Имаат право да побараат бришење на податоците кои се однесуваат на нив а кои се наоѓаат во владение на раководителот на обработката ако се за тоа исполнети одредени услови утврдени со меродавното право.
- f) Имаат право да побараат ограничување на обработката во случаите кога се за тоа исполнети одредени услови утврдени со меродавното право.

- g) Имаат право да побараат пренос на податоците на друг раководител на обработка ако за тоа се исполнети одредени услови утврдени со работодавното право.
- h) Имаат право да поднесат приговор на обработката на личните податоци ако се за тоа исполнети одредени услови утврдени со работодавното право за заштита на податоците.
- i) Имаат право да не се донесе одлука за нив исклучиво врз основа на автоматизирана обработка, вклучувајќи за изработка на профил, која произведува правни последици кои се однесуваат на нив или на сличен начин значајно им влијае, освен доколку дале изречна согласност за тоа или ако тоа е неопходно за склучување или извршување на договор со нив.
- j) Имаат право на жалба до Агенцијата за заштита на лични податоци во врска со нашата обработка на податоците (податоците за контакт се наоѓаат во продолжение), иако би сакале да ги охрабриме испитаниците прво да не контактираат во случај на какви било сомнежи за да можеме да се обидеме да го решиме проблемот.

Доколку испитаникот сака да оствари некое од своите права, треба да се обрати на Службеникот за заштита на податоци. Можно е да биде потребно преземање на соодветни чекори за утврдување на идентитетот на личноста која го поднесува барањето.

Службеното барање на испитаникот (подносителот на барањето) за пристап до личните податоци кои се однесуваат на него и кои се наоѓаат во владение на подружницата во Загреб на друштвото Самсунг Електроникс Австрија ГмБХ може да се поднесе во писмена форма. Меѓутоа, барањето на испитаникот за пристап до лични податоци не мора нужно да биде службено ниту треба да биде поднесено во писмена форма (пристап до личните податоци може да се побара на социјалните мрежи или телефонски). Секој член на персоналот кој ќе прими барање за пристап до личните информации без одлагање ќе го проследи барањето до Службеникот за заштита на податоците и/или правната служба и службата надлежна за следење на усогласеноста.

Службеникот на податоците, освен во исклучителни случаеви, ќе одговори на барањето во рок од 30 дена од неговиот прием. Доколку Самсунг не може да ги обезбеди бараните лични податоци, причините за тоа ќе бидат целосно документирани и испитаникот ќе биде известен за нив во писмена форма. Исто така, на испитаникот ќе му бидат доставени податоци за надлежното надзорно тело до кое може да поднесе жалба, согласно барањата на работодавното право за заштита на податоците.

11. Повреда на личните податоци

Повреда на личните податоци е кршење на безбедноста која доведува до случајно или противзаконско унишување, губење, измена, неовластено откривање или пристап до личните податоци кои се пренесени, складирани или на друг начин обработувани. Повреда не мора нужно

да значи откривање на личните податоци на надворешен извор без потребната дозвола, но може да значи и дека некој одвнатре пристапил до тие податоци без потребната дозвола.

Некои форми на повреда сме должни да ги пријавиме на надлежното регулаторно тело, а во ограничен број на случаи и до самите испитаници.

За повредата на личните податоци или сомнеж на повреда без одлагање ќе ја известиме Службата за безбедност на европското седиште на Самсунг, Службеникот за заштита на податоците на Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ – Подружница Загреб и/или правната служба и службата надлежна за следење на усогласеноста со цел тие да можат да ги преземат неопходните мерки или по потреба да го проследат случајот понатаму.

13. Ажурирање на Правилата

За ажурирањето или измената а овие Правила ќе бидете известени по пат на електронска пошта или со објава на веб страницата.

14. Корисни податоци за контакт

Во врска со заштита на податоци можете да се обратите на следната адреса:

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Подружница Загреб (Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb)

Радничка цеста 37б, Загреб, Република Хрватска (Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska)

Е-пошта: dataprotection.sead@samsung.com